



ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВА НА ШТЕТА – ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА НА ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ / НЕЗГОДА

Инвалидитет

Основна документација

Пријава на штета

Согласност за обработка на лични податоци

Фотокопија од трансакциска сметка на осигуреникот/оштетениот

Медицинска документација за целото времетраење на лекувањето
(вклучително РТГ графии или ЦД-а од настанатата повреда)

Извештаи и мислења за привремена спреченост за работа (боледување)
доколку во полисата е вклучен и осигурен ризик за дневен надомест

Оригинални сметки за настанатите трошоци (фискални сметки) доколку
во полисата е вклучен и ризикот трошоци за лекување

Дополнителна документација

Потврда за платена премија кај колективно осигурување од незгода дека работникот/
ученикот/студентот е осигурен од незгода. Потврдата е составен дел од образецот за
пријава на штета (за колективно осигурување)

Пријава за несреќа на работа (повредна листа) со Мислење од Фондот за здравствено
осигурување, доколку повредата се случила на работно место (за колективно
осигурување)

Записник за повреда од Државен инспекторат за труд, доколку повредата е на работа
(за колективно осигурување)

Извод од матична книга на родените за малолетни осигуреници

Полномошно за застапување во случај пријавата да ја поднесува
адвокат/адвокатско друштво

Полициски записник доколку повредата е настаната во сообраќајна незгода

Останата документација која може да биде побарана од страна
на Триглав Осигурување АД Скопје

Смрт од незгода

Основна документација

Пријава на штета

Согласност за обработка на лични податоци на оштетените

Копија од трансакциска сметка на оштетените, а во случај на еден корисник нотарски заверена Изјава од сите членови на семејство

Полициски записник или Записник од Јавно обвинителство

Обдукционен наод во случај на извршена обдукција

Лекарска потврда за причина на смртта

Лекарски извештај за причината за смртта

Извод од матична книга на умрените за осигуреникот

Извод од матична книга на родени за децата;

Извод од матична книга на венчани за брачен другар

Дополнителна документација

Потврда за платена премија кај колективно осигурување од незгода дека работникот/ученикот/студентот е осигурен од незгода. Потврдата е составен дел од образецот за пријава на штета (за колективно осигурување)

Полномошно за застапување во случај пријавата да ја поднесува адвокат/адвокатско друштво

Останата документација која може да биде побарана од страна на Триглав Осигурување АД Скопје
